



Радио-Битола
89.8 / 95.8 MHz



Правилник за регулирање на односите спонзор промотор –корисник

За фестивалот „Локум Манастир Фест“ на НАББА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на спонзорирање и промовирање помеѓу **НАББА МАКЕДОНИЈА Битола**

и

СЗД Електролукс претставувано од Димче Палензо

Се донесува следниот **Правилник** за регулирање на односите спонзор промотор-корисник ,а во врска со фестивалот „**Локум Манстир Фест**“ на **НАББА МАКЕДОНИЈА Битола**.

Член 1.

- **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола го прифаќа за спонзор промотор на фестивалот СЗД Електролукс за наредните 5 (пет) години со можност за продолжување на истиот .
- За спонзорската поддршка **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола ќе го стави логото на промоторот на оние места од печатените и електронските промотивни материјали кои се наменети за медиумски спонзори во големина сразмерна за тој тип спонзорство, не помало или поголемо од генералните медиумски покровители на локално и национално ниво.
- Водно името на спонзорот промотор ќе се споменува во најавите на прес и конференсието на фестивалот и ќе биде поставен линк на веб страната на фестивалот соопственост на **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола, која ќе води до спонзорот промотор.

Член 2.

- СЗД Електролукс се обврзува да ја почитува соопственоста и интегритетот на **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола врз фестивалот „Локум Манастир Фест и да не ја злоупотреби за свои лични цели или дејствија спротивни со законот и моралот.
- СЗД Електролукс се обврзува да го промовира фестивалот Локум фест-музика и традиција без никаква надохраната и исклучиво според налезите на организаторот **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола, според понудените услови за спонзор промотор на интернет просторот.
- СЗД Електролукс има обврска да го промовира фестивалот „Локум Манстир Фест “ исклучиво на начин и според налог на **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола.
- Тоа подразбира дека промотивните активности и материјалите кои ќе се објавуваат мора предходно да бидат доставени од **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола(од официјалната ел.адреса на организацијата или онаа на фестивалот доставена преку официјалната адреса на организацијата), на определената адреса на СЗД Електролукс за кореспонденција и истите предходно одобрени со допис/меил доставено од официјалната адреса на организацијата и истите објавени без никаква интервенција на интернет просторот на легален начин.Нелегални



Радио – Битола
89.8 / 95.8 MHz



форми на објавување ќе се сметаат за прекршување на овој правилник како дел од спогодбата.

- СЗД Електролукс нема право да го пренесува ова право на трети лица и сродни компании.
- СЗД Електролукс нема право при објавување на промотивните активности да рекламира свои активности и други компании.
- СЗД Електролукс нема право да ги користи промотивните активности за фестивалот за стекнување имот на друга финансиска корист.
- Договорот со СЗД Електролукс не го исклучува правото на **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола, да склучува други договори со национални или локални промотори.
- СЗД Електролукс се обврзува дека промотивните активности ќе ги врши исклучиво по предходно писмено одобрување на **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола, (интернет кореспонденција) која ќе се смета за веродостоен документ.
- ЦКД Битола има право да побара одредено отстранување и измена на одредени содржини и местата на кои се објавени. Тоа ќе се бара со писмен допис преку интернет адресите за кореспонденција.
- На местата каде што ќе се објавуваат одредени содржини во интернет просторот за фестивалот, треба да стои логото и името на фестивалот заедно со логото и името на **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола.
- Логото на медиумскиот спонзор СЗД Електролукс ќе стои во долниот десен агол од објавата со назнака „интернет промотор на фестивалот “димензии ½ од големината на логоата на фестивалот и **НАББА МАКЕДОНИЈА** итота.
- **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола го задржува правото самостојно да објавува информации и промотивни активности поврзани со фестивалот независно од СЗД Електролукс. Односно да ја користи сопствената мрежа на пријатели, соработници и пр служба.
- Правилникот е поврзан со спогодбата за вонсудска разврска и зависи од почитување на истата.
- Доколку фетсивалот пртестане да постои по налог на **НАББА МАКЕДОНИЈА** Битола, или се отстапи на друг корисник по 5 години овој договор нема сила.

Секое непочитување на горенаведените правила за регулирање на односите спонзор промотор-корисник ќе се решаваат спогодбено, а во случај на спор надлежен Суд е Основниот суд во Битола.

НАББА МАКЕДОНИЈА Битола

СЗД Електролукс

04/04/2012 Битола



Радио-Битола
89.8 / 95.8 MHz

